



Референтно упатство за корисник
Daikin собни клима уреди



Download the
ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXTP25M5V1B
FTXTP35M5V1B
FTXTP25N5V1B
FTXTP35N5V1B

Содржина

1 За документацијата	4
1.1 За овој документ.....	4
1.2 Значење на предупредувања и симболи	4
2 Безбедносни упатства за корисник	6
2.1 Општо	6
2.2 Упатства за безбедно работење.....	7
3 За системот	11
3.1 Внатрешна единица	11
3.1.1 Екран на внатрешна единица	12
3.2 За корисничкиот интерфејс.....	13
3.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач	13
3.2.2 Статус: LCD на безжичен далечински управувач	14
3.2.3 Да работите со безжичниот далечински управувач	15
4 Пред работење	16
4.1 Преглед: Пред работење.....	16
4.2 Да ги ставите батериите	16
4.3 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач	16
4.4 Да го вклучите електричното напојување	17
5 Работење	18
5.1 Опсег на работење	18
5.2 Кога да ја користите која функција	18
5.3 Режим на работење и поставена температура	19
5.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата	20
5.4 Стапка на проток на воздух	20
5.4.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух	21
5.5 Насока на проток на воздух	21
5.5.1 Да ја прилагодите насоката на верикален проток на воздух	22
5.5.2 Да ја прилагодите насоката на хоризонтален проток на воздух	22
5.5.3 Да користите 3D насока на проток на воздух	22
5.6 Операција Комфорен проток на воздух.....	23
5.6.1 Да почнете/запрете операцијата Комфорен проток на воздух	23
5.7 Моќно работење	23
5.7.1 Да почнете/запрете Моќно работење	24
5.8 Еконо работење.....	24
5.8.1 Да почнете/запрете Еконо работење	25
5.9 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	25
5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер.....	25
5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	26
5.9.3 Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер.....	26
5.10 Безжично LAN поврзување.....	26
5.10.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN	27
5.10.2 Да ја инсталirate апликацијата ONESTA	27
6 Штедење енергија и оптимално работење	28
7 Одржување и сервис	30
7.1 Преглед: Одржување и сервис	30
7.2 Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач	31
7.3 Да го исчистите предниот панел	32
7.4 Да го отворите предниот панел.....	32
7.5 За филтрите за воздух.....	32
7.6 Да ги исчистите филтрите за воздух	33
7.7 Да ги исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер)	33
7.8 Да ги замените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер)	34
7.9 Да го затворите предниот панел	34
7.10 Имајте ги во предвид следните ставки пред долг период на неактивност.....	35
7.10.1 Зимска сезона	35
8 Решавање проблеми	36
8.1 Симптоми што НЕ се дефекти на системот.....	38
8.1.1 Симптом: Се слуша звук како течење вода.....	38

8.1.2	Симптом: Се слуша звук на дување	38
8.1.3	Симптом: Се слуша звук на отчукување	38
8.1.4	Симптом: Се слуша звук на свиркање	38
8.1.5	Симптом: Се слуша звук на кликнување при работење или во мирување	39
8.1.6	Симптом: Се слуша звук на плескање	39
8.1.7	Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)	39
8.1.8	Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба	39
8.1.9	Симптом: Надворешниот вентилатор се врти додека клима уредот не работи	39
8.2	Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка	39
8.3	Решавање проблеми за безжично LAN поврзување	41

9 Фрлање**43****10 Речник****44**

1 За документацијата

1.1 За овој документ

Ви благодариме што го купивте овој производ. Ве молиме:

- Чувајте ја документацијата за понатамошно користење.

Целна група

Крајни корисници



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- Општи безбедносни предупредувања:**

- Безбедносни упатства што морате да ги прочитате пред да ракувате со вашиот систем
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

- Упатство за работење:**

- Брз водич за основно користење
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

- Референтно упатство за корисник:**

- Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
- Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот инсталатер.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin website.



Оригиналните упатства се напишани на английски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

1.2 Значење на предупредувања и симболи



ОПАСНОСТ

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Укажува на ситуација која може да доведе до струен удар.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ**

Укажува на ситуација која може да доведе до запалување/пaleње поради екстремно високи или ниски температури.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА**

Укажува на ситуација која може да доведе до експлозија.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ****ВНИМАНИЕ**

Укажува на ситуација која доведува до мала или умерена повреда.

**НАПОМЕНА**

Укажува на ситуација која може да доведе до оштетување на опрема или имот.

**ИНФОРМАЦИИ**

Укажува на корисни совети или дополнителни информации.

Симболи што се користат на единицата:

Симбол	Објаснување
	Пред инсталацијата, прочитајте го упатство за инсталација и работење и упатството за вжичување.
	Пред да извршувате одржување и задачи на сервисирање, прочитајте го упатството за сервисирање.
	За повеќе информации, погледнете го референтно упатство за инсталатор и корисник.
	Единицата содржи ротирачки делови. Внимавајте кога ја сервисирате или прегледувате единицата.

Симболи што се користат во документацијата:

Симбол	Објаснување
	Укажува на наслов на слика или упатување до истата. Пример: "■ 1–3 Наслов на слика" значи "Слика 3 во поглавје 1".
	Укажува на наслов на табела или упатување до истата. Пример: "■ 1–3 Наслов на табела" значи "Табела 3 во поглавје 1".

2 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

2.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигури како да работите со единицата, контактирајте со инсталаторот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на

разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурат дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околната и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурат дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околната и здравјето на луѓето.

2.2 Упатства за безбедно работење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

**ВНИМАНИЕ**

СЕКОГАШ користете безжичен далечински управувач (ако е применливо) да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

**ВНИМАНИЕ**

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мириз.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.



ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ допирајте ги ребрата на разменувачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исеченици.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто неовообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

3 За системот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



НАПОМЕНА

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

3.1 Внатрешна единица



ВНИМАНИЕ

НЕ ставяйте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.



ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувайте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.




ИНФОРМАЦИИ

Следниве слики се само примери и може да НЕ одговараат целосно на изгледот на вашиот систем.



- a** Влез за воздух
b Излез за воздух
c Подвижен капак (хоризонтална лопатка)
d Отвори за воздух (вертикални лопатки)
e Преден панел
f Плочка со име на модел
g Екран на внатрешна единица
h Деодорирачки филтер од титаниум апатит и филтер со сребрени честички (Silver ion филтер)
i Филтри за воздух

3.1.1 Екран на внатрешна единица



- a** Приемник на сигнал
b Ламбичка за операција
c Ламбичка за тајмер
d ON/OFF копче


Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Ако недостасува корисничкиот интерфејс, може да го користите копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица да почнете/запрете работење. Кога започнува работење со користење на ова копче, се користат следниве поставки:


- Режим на работење = Автоматски
- Поставка за температура = 25°C
- Стапка на проток на воздух = Автоматски

3.2 За корисничкиот интерфејс


Безжичен далечински управувач



- **Директна сончева светлина.** НЕ изложувајте го безжичниот далечински управувач на директна сончева светлина.
- **Прав.** Прав на пренесувачот на сигнал или на приемникот ќе ја намали чувствителноста. Избришете ја правта со мека крпа.
- **Флуоресцентни светла.** Сигналната комуникација може да биде оневозможена ако има флуоресцентни ламби во просторијата. Во тој случај, контактирајте со инсталаторот.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други уреди, преместете ги другите уреди или контактирајте со инсталатор.
- **Завеси.** Уверете се дека завесите или други предмети НЕ го блокираат сигналот помеѓу единицата и безжичниот далечински управувач.



3.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач



- a** Приемник на сигнал
- b** Копче за ИСКЛУЧУВАЊЕ
- c** Копче за поставување вентилатор
- d** Копче за Еконо работење
- e** Копчиња за нишање

- f** Копчиња за поставување тајмер (ВКЛУЧЕН, ИСКЛУЧЕН; откажи)
- g** Копче Моќно работење
- h** Копче Комфорно работење
- i** Копче за прилагодување температура
- j** Копчиња за Режим на работење
- k** Копче за режим автоматско работење
- l** LCD екран


3.2.2 Статус: LCD на безжичен далечински управувач



Икона	Опис
	Режим на работење = Автоматски
	Режим на работење = Сушење
	Режим на работење = Греене
	Режим на работење = Ладење
	Режим на работење = Само вентилатор
	Моќно работење е активно
	Еконо работење е активно
	Внатрешната единица прима сигнал од безжичниот далечински управувач
	Поставување тековна температура
	Стапка на проток на воздух = Автоматски
	Стапка на проток на воздух = Тивко работење на внатрешна единица
	Стапка на проток на воздух = Висока
	Стапка на проток на воздух = Средно висока
	Стапка на проток на воздух = Средна
	Стапка на проток на воздух = Средно ниска
	Стапка на проток на воздух = Ниска
	Комфорно работење е активно
	Автоматско вертикално нишање е активно
	Автоматско хоризонтално нишање е активно

Икона	Опис
ON	ВКЛУЧЕН тајмер е активно
OFF	ИСКЛУЧЕН тајмер е активно

3.2.3 Да работите со безжичниот далечински управувач



a Приемник на инфрацрвен сигнал

- Насочете го пренесувачот на сигнал кон приемникот на инфрацрвен сигнал на внатрешната единица (максималното растојание за комуникација е 7 m).

Резултат: Кога внатрешната единица ќе го прими сигналот од безжичниот далечински управувач, ќе слушнете звук:

Звук	Опис
Бип-бип	Работењето започнува.
Бип	Поставката се менува.
Долг бип	Работењето запира.

4 Пред работење

4.1 Преглед: Пред работење

Ова поглавје опишува што треба да направите пред да работите со единицата.

Типичен работен тек


Пред работењето обично постојат следниве фази:

- Ставање на батериите во безжичниот далечински управувач.
- Прицврстување на безжичниот далечински управувач на сидот.
- Вклучување на електричното напојување.


4.2 Да ги ставите батериите

Батериите ќе траат околу 1 година.

- 1** Извадете го задниот капак.
- 2** Ставете ги двете батерии одеднаш.
- 3** Вратете го капакот.



4.3 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач



- a** Безжичен далечински управувач
- b** Шрафови (се набавува на лице место)
- c** Држач за безжичен далечински управувач

- 1** Изберете место каде сигналите доаѓаат до единицата.
- 2** Закачете го држачот со шрафови на сидот или на слична локација.
- 3** Закачете го безжичниот далечински управувач на држачот.

4.4 Да го вклучите електричното напојување

1 Ставете го осигурувачот во положба вклучено.

Резултат: Капакот на внатрешната единица ќе се отвори и затвори за да ја постави референтната положба.

5 Работење



ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство описува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.

5.1 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

		Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греенje ^(a)
Надворешна температура	RXTP-A	–10~46°C DB –30~24°C WB	–31~18°C WB
	RXTP-R	–10~46°C DB	–25~24°C DB –26~18°C WB
Внатрешна температура		18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност		≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

5.2 Кога да ја користите која функција

Може да ја користите следнава табела да одредите кои функции да ги користите:

Функција	Задачи
Основни функции	
Режими на работење и температура	Да се вклучи/исклучи системот и да се постави температурата: <ul style="list-style-type: none"> Да ја згреје или излади просторијата. Да внесе воздух во просторијата без греенje или ладење. Да ја намали влажноста во просторијата. Во Автоматски режим, автоматски избира соодветна температура и режим на работење.
Насока на проток на воздух	Да се прилагоди насоката на проток на воздух (нишање или фиксна положба).

Функција	Задачи
 Стапка на проток на воздух	Да се прилагоди количеството на воздух издуван во просторијата. Да работи потивко.
Напредни функции	
 Еконо	Да се користи системот кога исто така користите други уреди кои трошат енергија. Да заштеди енергија.
 Комфор	Да обезбеди комфорен проток на воздух кој НЕМА да дојде во директен контакт со луѓето.
 Моќно	Брзо да се излади или загреј просторијата.
 ВКЛУЧЕН тајмер +  ИСКЛУЧЕН тајмер	За автоматски да се ВКЛУЧИ или ИСКЛУЧИ системот.

5.3 Режим на работење и поставена температура

Кога. Прилагодете го режимот на работење на системот и поставете ја температурата кога сакате да:

- Ја зреете или изладите просторијата
- Издувате воздух во просторијата без греене или ладење
- Ја намалите влажноста во просторијата

Како. Системот работи различно, во зависност од изборот на корисникот.


Поставување	Опис
 Автоматски	Системот лади или грее просторија до поставената температура. Автоматски префрла помеѓу ладење и греене ако е потребно.
 Сушење	Системот ја намалува влажноста во просторијата.
 Греене	Системот ја грее просторијата до поставената температура.
 Ладење	Системот ја лади просторијата до поставената температура.
 Вентилатор	Системот само го контролира протокот на воздух (стапката на проток на воздух и насоката на проток на воздух). Системот НЕ ја контролира температурата.

Дополнителни информации:

- **Надворешна температура.** Ефектот на ладење или греене на системот се намалува кога надворешната температура е превисока или прениска.

- Операција одмрзнување.** При операција на греене, може да се насобере мраз на надворешната единица и да го намали капацитетот на греене. Во тој случај, системот автоматски се префрла на операција одмрзнување за да го отстрани мразот. Во текот на операцијата одмрзнување, топол воздух НЕ се издувува од внатрешната единица.

5.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата



Ⓐ: Режим на работење = Автоматски

Ⓑ: Режим на работење = Сушење


Ⓒ: Режим на работење = Греене

Ⓓ: Режим на работење = Ладење

Ⓔ: Режим на работење = Само вентилатор

① 88.8°C: Ја покажува поставената температура.

1 Започнете работење со притискање на едно од следниве копчиња.

Режим	Притиснете	Резултат
Автоматско работење	AUTO	
Операција ладење	COOL	
Операција сушење	DRY	
Операција греене	HEAT	
Операција само вентилатор	FAN ONLY	 Ламбичката за операција светнува.

2 Притиснете ⌄ или ⌅ на копчето  еднаш или повеќе пати да ја поставите температурата. НЕ МОЖЕ да ја прилагодите температурата во режим на работење **сушење** или **само вентилатор**.

Операција ладење	Операција греене	Автоматско работење	Операција сушење или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Притиснете  да запре работењето.

Резултат: Ламбичката за работење се исклучува.

5.4 Стапка на проток на воздух

ИНФОРМАЦИИ

- Кога користите режим на работа сушење, НЕ МОЖЕ да го прилагодувате поставувањето на стапка на проток на воздух.
- Стапката на проток на воздух во режим на греене ќе се намали за да се избегне создавање проток на ладен воздух. Кога температурата на проток на воздух расте, операцијата ќе продолжи со поставената стапка на проток на воздух.

1 Притиснете  да изберете:

	5 нивоа на стапка на проток на воздух, од "—" до "■■■■■"
	Операција автоматска стапка на проток на воздух
	Тивко работење на внатрешна единица. Кога стапката на проток на воздух е поставена на "▲", бучавата од единицата ќе биде намалена.



ИНФОРМАЦИИ

Ако единицата ја достигне поставената температура:

- во режим на ладење или автоматски режим. Вентилаторот ќе престане да работи.
- во режим на греене. Вентилаторот ќе работи со ниска стапка на проток на воздух.

5.4.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух

- 1 Притиснете да ја смените поставката за проток на воздух како што следи:



5.5 Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што сакате.

Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во зависност од изборот на корисникот (нишање или фиксна положба). Тоа го прави со движење на хоризонталните лопатки (подвижни капаци) или вертикалните лопатки (отвори за воздух).


Поставување	Насока на проток на воздух
Вертикално автоматско нишање	Се движи нагоре и надолу.
Хоризонтално автоматско нишање	Се движи од страна до страна.
3-D насока на проток на воздух	Се движи наизменично нагоре и надолу и од страна до страна
[—]	Останува во фиксна положба.



ВНИМАНИЕ

СЕКОГАШ користете безжичен далечински управувач (ако е применливо) да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

Подвижниот опсег на подвижниот капак се разликува според режимот на работење. Подвижниот капак ќе запре на горната положба кога стапката на проток на воздух се менува на ниска во текот на поставувањето на нишање нагоре и надолу.



- a** Опсег на подвижен капак при операција ладење или сушење
- b** Опсег на подвижен капак при операција греене
- c** Опсег на подвижен капак при операција само вентилатор

5.5.1 Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух

1 Притиснете .

Резултат:  се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

2 Да користите фиксна положба, притиснете  кога подвижните капаци ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  исчезнува од LCD. Подвижните капаци ќе престанат да се движат.

5.5.2 Да ја прилагодите насоката на хоризонтален проток на воздух

1 Притиснете .

Резултат:  се појавува на LCD. Отворите за воздух (вертикални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

2 Да користите фиксна положба, притиснете  кога отворите за воздух ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  исчезнува од LCD. Отворите за воздух ќе престанат да се движат.



ИНФОРМАЦИИ

Кога единицата е инсталлирана во аголот на просторијата, насоката на отворите за воздух треба да е свртена на страна од сидот. Ефикасноста ќе опадне ако сид го блокира воздухот.

5.5.3 Да користите 3D насока на проток на воздух

1 Притиснете  и .

Резултат:  и  се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) и отворите за воздух (вертикални лопатки) ќе почнат да се нишаат.


2 Да користите фиксна положба, притиснете  и  кога подвижните капаци и отворите за воздух ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  и  исчезнува од LCD. Подвижните капаци и отворите за воздух ќе престанат да се движат.


5.6 Операција Комфорен проток на воздух

Оваа операција може да се користи во режим на работење **греење** или **ладење**. Тоа ќе обезбеди комфорен проветар кој НЕМА да дојде во директен контакт со луѓето. Системот автоматски ја поставува фиксната положба за проток на воздух нагоре при режим на работење ладење и надолу при режим на работење греене.

Режим на работење ладење



Режим на работење греене



ИНФОРМАЦИИ

Операциите Моќен и Комфорен проток на воздух НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција. Ако е избрано вертикално автоматско нишање, операцијата Комфорен проток на воздух ќе биде откажана.

5.6.1 Да ја почнете/запрете операцијата Комфорен проток на воздух

1 Притиснете да почне.

Резултат: Положбата на подвижниот капак ќе се смени, се прикажува на LCD и стапка на проток на воздух е поставена на автоматски.

Режим	Положба на подвижен капак...
Ладење/Сушење	Нагоре
Греене	Надолу

Белешка: Операцијата Комфорен проток на воздух НЕ е достапна во режим само вентилатор.

2 Притиснете да запре.

Резултат: Подвижниот капак ќе се врати во положбата пред режимот на Комфорен проток на воздух; исчезнува од LCD.

5.7 Моќно работење

Оваа операција брзо го максимизира ефектот на ладење/греење во кој бил режим на работење. Сега може да го добиете максималниот капацитет.

Режим	Стапка на проток на воздух
Ладење/Греене	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Да се максимизира ефектот на ладење/греење, капацитетот на надворешната единица се зголемува. ▪ Стапката на проток на воздух е фиксирана на максималната поставка. ▪ Поставките за температура и проток на воздух НЕ МОЖАТ да се сменат.

Режим	Стапка на проток на воздух
Сушење	<ul style="list-style-type: none"> Поставката за температура е намалена за 2,5°C. Стапката на проток на воздух е малку зголемена.
Само вентилатор	Стапката на проток на воздух е фиксна за максималната поставка.

ИНФОРМАЦИИ

Моќно работење НЕ МОЖЕ да се користи заедно со операцијата Еконо, Комфорен проток на воздух. Се извршува последната избрана функција.

Моќно работење НЕМА да го зголеми капацитетот на единицата ако таа веќе работи со максимален капацитет.

5.7.1 Да почнете/запрете Моќно работење

- 1 Притиснете  да почне.

Резултат:  се прикажува на LCD. Моќно работење се одвива 20 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.

- 2 Притиснете  да запре.

Резултат:  исчезнува од LCD.


Белешка: Моќно работење може да се постави само кога единицата работи. Ако притиснете , или ако го смените режимот на работење, операцијата ќе биде откажана;  исчезнува од LCD.

5.8 Еконо работење

Ова е функција што овозможува ефикасно работење со ограничување на вредноста на максималната потрошувачка на енергија. Оваа функција е корисна за случаи во кои треба да се обрне внимание за да се осигури дека осигурувачот нема да се исклучи кога производот работи заедно со други уреди.

ИНФОРМАЦИИ

- Моќното и Еконо работење НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Еконо работење ја намалува потрошувачката на енергија на надворешната единица со ограничување на брzinата на вртење на компресорот. Ако потрошувачката на енергија е веќе ниска, Еконо работењето НЕМА дополнително да ја намали потрошувачката на енергија.



A Проточна струја и потрошувачка на струја
B Време

- a** Максимум при нормално работење
- b** Максимум при Еконо работење
- c** Нормално работење
- d** Еконо работење

- Дијаграмот е само за илустративни цели.
- Максималната проточна струја и потрошувачка на струја на клима уредот во Еконо работење се разликува во зависност од поврзаната надворешна единица.

5.8.1 Да почнете/запрете Еконо работење

1 Притиснете  да почне.

Резултат:  се прикажува на LCD.

2 Притиснете  да запре.

Резултат:  исчезнува од LCD.

5.9 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Функцијата тајмер е корисна за автоматско префрлање на клима уредот на исклучено/вклучено ноќе или наутро. Исто така може да користите ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер во комбинација.



ИНФОРМАЦИИ

Повторно програмирајте го тајмерот во случај ако:

- Осигурувач ја исклучил единицата.
- Нема електрична енергија.
- По менување на батерији во безжичниот далечински управувач.

5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Користете ја оваа функција ако единицата работи и вие сакате да го запрете работењето по одредено време.

1 Притиснете .

Резултат:   се прикажува на LCD и ламбичката за тајмерот светнува.

2 Притиснете  повторно ако сакате да го смените поставувањето на времето.



ИНФОРМАЦИИ

Секогаш кога  е притиснато, поставувањето на времето напредува за 1 час. Тајмерот може да се постави помеѓу 1 и 12 часа.

Пример: Ако   е поставено кога единицата работи, работењето ќе запре по 5 часа.

3 За да го откажете поставувањето, притиснете .

Резултат:  поставувањето време исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува.

ИНФОРМАЦИИ**Режим ноќно поставување**

Кога е поставено ИСКЛУЧЕН тајмер, клима уредот автоматски го прилагодува поставувањето температура (0.5°C повисоко при ладење, 2.0°C пониско при греење) за да се спречи прекумерно ладење/греење и да се обезбеди удобна температура за спиење.

5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Користете ја оваа функција ако единицата НЕ работи и вие сакате да започнете да работи по одредено време.

- 1 Притиснете **ON**.

Резултат: **ON**  **HR.** се прикажува на LCD и ламбичката за тајмерот светнува.

- 2 Притиснете **ON** повторно ако сакате да го смените поставувањето на времето.

ИНФОРМАЦИИ

Секогаш кога **ON** е притиснато, поставувањето на времето напредува за 1 час. Тајмерот може да се постави помеѓу 1 и 12 часа.

Пример: Ако **ON**  **HR.** е поставено кога единицата НЕ работи, работењето ќе почне по 2 часа.

- 3 За да го откажете поставувањето, притиснете **CANCEL**.

Резултат: **ON** и поставувањето време исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува.

5.9.3 Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер

- 1 Да ги поставите тајмерите, погледнете "5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 25] и "5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 26].

Резултат: **OFF** и **ON** се прикажуваат на LCD.

Пример:

- 2 Ако  е поставено кога единицата работи.

Резултат: Работењето **запира** за 1 час и потоа **почнува** 7 часа подоцна.

- 3 Ако  е поставено кога единицата НЕ работи.

Резултат: Работењето **започнува** за 2 часа и потоа **запира** 3 часа подоцна.

5.10 Безжично LAN поврзување

Едноставно поврзете ја вашата единица на вашата домашна мрежа и преземете ја апликацијата да го смените термостатот, да поставувате распореди за температура, да ја прегледувате вашата потрошувачка на енергија и повеќе.

За детали за спецификации, начини на поставување, ЧПП, совети за решавање проблеми, посетете app.daikineurope.com.



Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на app.daikineurope.com.
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична LAN точка на пристап
- Инсталрирана бесплатна апликација ONECTA

5.10.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- **Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

5.10.2 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

- 1** Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".
- 2** Следете ги упатствата на еcranот да ја инсталирате апликацијата ONECTA .

i

ИНФОРМАЦИИ

Скенирајте го QR кодот за да ја преземете и инсталирате апликацијата ONECTA на вашиот мобилен телефон или таблет:

6 Штедење енергија и оптимално работење



ИНФОРМАЦИИ

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



НАПОМЕНА

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставяјте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрыскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

Следете ги следните предупредувања да осигурате правилно работење на системот.

- Спречете директна сончева светлина да навлезе во просторијата во текот на операција ладење со користење завеси или ролетни.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветreno. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Проветрувајте често. Продолжената употреба бара посебно внимание за проветрување.
- Вратите и прозорците нека бидат затворени. Ако вратите и прозорците останат отворени, воздухот ќе излегува од просторијата предизвикувајќи намалување на ефектот на ладење или греенje.
- Внимавајте да НЕ ладите или греете премногу. Да заштедите енергија, одржувајте го поставувањето температура на умерено ниво.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети во близина на влезот за воздух или излезот за воздух на единицата. Тоа може да предизвика намален ефект на греенje/ладење или да го запре работењето.
- Исклучете го осигурувачот кога единицата НЕ се користи подолги времененски периоди. Ако осигурувачот е вклучен, единицата троши електрична енергија. Пред повторно да ја стартирате единицата, вклучете го осигурувачот 6 часа пред работењето за да осигурате непречено работење.
- Може да се формира кондензација ако влажноста е над 80% или ако одводот се блокира.

- Прилагодете ја собната температура соодветно за удобно опкружување. Избегнувајте прекумерно греене или ладење. Имајте во предвид дека може да е потребно некое време за собната температура да ја достигне поставената температура. Размислете за користење на опциите за поставување тајмер.
- Прилагодете ја насоката на проток на воздух да избегнете собирање на ладен воздух на подот или топол воздух на таванот. (Нагоре во текот на операција на ладење или сушење кон таванот и надолу во тек на операција на греене.)
- Избегнувајте директен проток на воздух кон лицата во просторијата.
- Работете со системот со препорачаниот температурен опсег ($26\sim28^{\circ}\text{C}$ за ладење и $20\sim24^{\circ}\text{C}$ за греене) да заштедите енергија.

7 Одржување и сервис

7.1 Преглед: Одржување и сервис

Инсталатерот мора да изврши годишно одржување.

За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675



НАПОМЕНА

Применила легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.



НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со орган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греенje, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одморзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мириз.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен орган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставяте никави предмети кои содржат вода на единицата.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ допирајте ги ребрата на разменувачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исеченици.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

7.2 Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**


Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извlekле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 40°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете состојки за полирање.
- НЕ користете четка за триење. **Можна последица:** Завршниот слој на површината се лупи.
- Како краен корисник, НИКОГАШ не смеете да ги чистите внатрешните делови на единицата самите, оваа работа мора да биде извршена од квалификуван сервисер. Контактирајте го вашиот продавач.

- 1** Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.


7.3 Да го исчистите предниот панел



- 1** Чистете го предниот панел со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.4 Да го отворите предниот панел

- 1** Држете го предниот панел за јазичињата на панелот на двете страни и отворете го.




7.5 За филтрите за воздух

Работењето со единицата со нечисти филтри значи дека филтерот:


- НЕ МОЖЕ да го деодорира воздухот,
- НЕ МОЖЕ да го исчисти воздухот,
- слабо греенje/ладење,
- создава мирис.

7.6 Да ги исчистите филтрите за воздух

- 1** Гурнете го јазичето во средината на секој филтер за воздух, потоа повлечете го надолу.
- 2** Извлечете ги филтрите за воздух.



- 3** Измијте ги филтрите за воздух со вода или исчистете ги со правосмукалка.



- 4** Потопете ги во млака вода околу 10 до 15 минути.



- 5** Инсталаријте ги сите филтри назад во нивните оригинални положби. Уверете се дека филтрите се сосема суви пред инсталирањето.



ИНФОРМАЦИИ

- Ако правта НЕ излегува лесно, измијте го со неутрален детергент растворен во млака вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.


7.7 Да ги исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер)




ИНФОРМАЦИИ

Чистете го филтерот со вода секои 6 месеци.


- 1** Извадете го филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер) и деодорирачкиот филтер од титаниум апатит од јазичињата



2 Отстранете ја правта од филтерот со правосмукалка.



3 Потопете го филтерот во топла вода околу 10 до 15 минути.



4 По миењето, истресете ја преостанатата вода и исушете го филтерот под сенка. НЕ цедете го филтерот кога ја отстранувате водата.


7.8 Да ги замените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички (Ag-ion филтер)



ИНФОРМАЦИИ

Менувајте го филтерот секои 3 години.

1 Извадете го филтерот од јазичинјата и подгответе нов филтер.



ИНФОРМАЦИИ

Фрлете го стариот филтер како незапалив отпад.


За да нарачате деодорирачки филтер од титаниум апатит или филтри со сребрени честички, контактирајте го вашиот продавач.

Ставка	Број на дел
Деодорирачки фитер од титаниум	KAF970A46
Филтер со сребрени честички	KAF057A41

7.9 Да го затворите предниот панел

1 Поставете ги филтрите како што беа.

- 2** Нежно притиснете го предниот панел на двете страни и во центарот додека не кликне.



7.10 Имајте ги во предвид следните ставки пред долг период на неактивност

- 1** Поставете го режимот на **САМО ВЕНТИЛАТОР** со притискање на копчето **FAN ONLY** за да ја исуши внатрешноста на единицата.
- 2** Откако операцијата ќе запре, ИСКЛУЧЕТЕ го осигурувачот.
- 3** Исчистете ги филтрите за воздух и вратете ги во нивните оригинални положби.
- 4** Извадете ги батериите од безжичниот далечински управувач.



ИНФОРМАЦИИ

Се препорачува да се врши периодично одржување од експерт. За одржување од експерт, контактирајте го вашиот продавач. Трошоците за одржување се покриваат од страна на клиентот.

Во одредени услови на работење внатрешноста на единицата може да стане нечиста по неколку сезони на користење. Ова доведува до слаби перформанси.


7.10.1 Зимска сезона

Само за RXTP-R:



НАПОМЕНА

Отстранете ги сите мразулци на надворешната единица. Користете ракавици за да избегнете повреда и оштетување на единицата.



8 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, автоматски прекинувач или автоматски прекинувач за заземјување често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ работи правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го главниот прекинувач за електрично напојување.
Ако тече вода од единицата.	Запрете го работењето.
Прекинувачот за работење НЕ работи добро.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Ламбичка за операција светка и вие може да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. За да се прикаже шифрата за грешка, видете "8.2 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка" [▶ 39].	Известете го вашиот инсталатор и пријавете ја шифрата за грешка.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.

Дефект	Мерка
Ако системот воопшто НЕ работи.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете дали има струја. Почекајте додека не дојде струја. Ако снема електрично напојување во текот на работењето, системот автоматски рестарира веднаш откако е обновено напојувањето. ▪ Проверете да не избил осигурувач или се активирал прекинувач. Заменете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот ако е потребно. ▪ Проверете ги батериите на безжичниот далечински управувач.

Дефект	Мерка
Системот одеднаш престанува да работи.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица НЕ е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува. Клима уредот може да запре со работа по ненадејни големи флукутации на напон за да го заштити системот. Тој автоматски продолжува со работа по околу 3 минути.
Системот работи, но ладењето или греењето не е доволно.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете го поставувањето на стапката на проток на воздух. Погледнете "5.4 Стапка на проток на воздух" [▶ 20]. Проверете го поставувањето на температурата. Погледнете "5.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата" [▶ 20]. Проверете дали поставувањето на насоката на проток на воздух е соодветно. Погледнете "5.5 Насока на проток на воздух" [▶ 21]. Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица НЕ е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува.
Системот работи, но ладењето или греењето не е доволно (воздух НЕ се издувува од единицата).	<ul style="list-style-type: none"> Клима уредот можеби се загрева за операција греење. Почекајте 1 до 4 минути. Единицата може да биде во операција одмрзнување.
Системот работи но ладењето или греењето не е доволно (воздух се издувува од единицата).	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали филтрите за воздух се затнати. Исчистете ги филтрите за воздух. Видете "7 Одржување и сервис" [▶ 30]. Проверете дали има отворени врати и прозори. Затворете ги вратите и прозорите за да спречите навлегување на ветар. Проверете дали единицата работи во Еконо работење. Погледнете "5.8 Еконо работење" [▶ 24]. Проверете дали има некаков мебел директно под или веднаш до внатрешната единица. Преместете го мебелот.
Доаѓа до неправилно работење во текот на операцијата.	Клима уредот може да не функционира правилно поради громотевици или радиобранови. Ставете го прекинувачот на OFF и повторно на ON.

Дефект	Мерка
Единицата НЕ прима сигнали од безжичниот далечински управувач.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете ги батериите на безжичниот далечински управувач. Уверете се дека предавателот НЕ е изложен на директна сончева светлина. Проверете дали во просторијата има некакви флуоресцентни ламби од тип со електронски стартер. Контактирајте го вашиот продавач.
Екранот на безжичниот далечински управувач е празен.	Заменете ги батериите на безжичниот далечински управувач.
Се прикажува шифра за грешка на безжичниот далечински управувач.	Консултирајте го вашиот локален продавач. Погледнете "8.2 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка" [▶ 39] за детална листа на шифри со грешка.
Други електрични уреди почнуваат да работат.	Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други електрични уреди, преместете ги другите уреди подалеку и контактирајте со продавачот.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатор и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација (можеби е наведен на гарантиската картичка).

8.1 Симптоми што НЕ се дефекти на системот

Следните симптоми не се дефекти на системот:

8.1.1 Симптом: Се слуша звук како течење вода

- Овој звук е предизвикан од разладното средство кое тече во единицата.
- Овој звук може да биде генериран кога вода истекува од единицата при операцијата на ладење или греење.

8.1.2 Симптом: Се слуша звук на дување

Овој звук се генерира кога е сменета насоката на протокот на разладното средство (пр. при префрлање од ладење на греење).

8.1.3 Симптом: Се слуша звук на отчукување

Овој звук се генерира кога единицата малку се шири или стеснува со промените во температурата.

8.1.4 Симптом: Се слуша звук на свиркање

Овој звук се генерира од разладното средство кое тече при операција одмрзнување.

8.1.5 Симптом: Се слуша звук на кликнување при работење или во мирување

Овој звук се генерира кога функционираат контролните вентили за разладно средство или електричните делови.

8.1.6 Симптом: Се слуша звук на плескање

Овој звук се генерира кога надворешен уред говшмукува воздухот од просторијата (пр. издувен вентилатор, аспиратор) додека вратите и прозорите во просторијата се затворени. Отворете ги вратите или прозорите, или исклучете го уредот.

8.1.7 Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)

- Кога влажноста е висока во текот на операцијата ладење (во замастени и правливи места). Ако внатрешноста на внатрешната единица е екстремно загадена, дистрибуцијата на температурата во просторијата станува нееднаква. Неопходно е да се исчисти внатрешноста на внатрешната единица. Прашајте го вашиот продавач за детали за чистење на единицата. Оваа операција бара квалификуван сервисер.
- Кога клима уредот се префрла на операција греење по операција одмрзнување. Влагата генерирана од одмрзнувањето станува магла и излегува.

8.1.8 Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба

Единицата може да го апсорбира мирисот на простории, мебел, цигари и сл. и потоа повторно да го еmitува.

8.1.9 Симптом: Надворешниот вентилатор се врти додека клима уредот не работи

- **По завршување на операцијата.** Надворешниот вентилатор продолжува да се врти дополнителни 30 секунди за заштита на системот.
- **Додека клима уредот не работи.** Кога надворешната температура е многу висока, надворешниот вентилатор почнува да се врти за заштита на системот.

8.2 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка

Дијагностирање на грешка со безжичниот далечински управувач

Ако кај единицата настане проблем, може да го идентификувате дефектот со проверување на шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. Важно е да се разбере проблемот и да се преземат мерки пред да се ресетира шифрата за грешка. Ова треба да биде направено од лиценциран инсталатор или вашиот локален продавач.



ИНФОРМАЦИИ

Видете го упатството за сервисирање за:

- Целосната листа на шифри за грешка
- Подетално упатство за решавање проблеми за секоја грешка

Да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач

- 1** Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете околу 5 секунди.

Резултат: трепка во делот за прикажување поставена температура.

- 2** Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете неколку пати додека не се слушне постојан бип.

Резултат: Шифрата сега се прикажува на екранот.

**ИНФОРМАЦИИ**

- Краток бип и 2 последователни бипа укажуваат на неодговарачки шифри.
- За да се откаже прикажувањето шифра, задржете 5 секунди. Шифрата исто така ќе исчезне од екранот ако копчето НЕ се притисне во рок од 1 минута.

Систем

Шифра за грешка	Опис
	Нормално
	Недостаток на разладно средство
	Откривање прекумерен напон
	Грешка при трансмисија на сигнал (помеѓу внатрешната и надворешната единица)
	Комбиниран дефект на внатрешна/надворешна единица

Внатрешна единица

Шифра за грешка	Опис
	Абнормалност на печатена плоча на внатрешна единица
	Заштита против мрзнење или контрола на висок притисок
	Абнормалност на мотор на вентилатор (мотор на еднонасочна струја)
	Абнормалност на термистор на разменувач на внатрешна топлина
	Абнормалност на термистор за собна температура

Надворешна единица

Шифра за грешка	Опис
	Абнормалност на 4-крак вентил
	Абнормалност на печатена плоча на надворешна единица
	Активирање на преоптовареност (преоптовареност на компресор)
	Блокада на компресор
	Блокада на вентилатор со еднонасочна струја
	Прекумерна влезна моќност

Шифра за грешка	Опис
F3	Контрола на температура на цевка за испуст
F6	Контрола на висок притисок (при режим на ладење)
H0	Абнормалност на сензор на систем на компресор
H6	Абнормалност на положба на сензор
H8	Абнормалност на сензорот за напон / јачина на еднонасочна струја
H9	Абнормалност на термистор за надворешна температура
J3	Абнормалност на термистор на цевка за испуст
J6	Абнормалност на термистор на разменувач на надворешна топлина
L3	Грешка во загревање на електрични делови
L4	Подигање на температура на ребрата што зрачат
L5	Моментална прекумерна струја на инвертер (еднонасочна струја)
P4	Абнормалност на термистор на ребрата што зрачат
F8	Грешка на внатрешна температура на компресор

8.3 Решавање проблеми за безжично LAN поврзување

Следната табела обезбедува краток опис за тоа како да се справите со некои проблеми. Ако ниту едно од следните решенија не го средува проблемот, одете на app.daikineurope.com за повеќе информации и ЧПП.

Проблем	Мерка
Ниедно од LED светлата	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обидете се да работите со единицата со безжичниот далечински управувач. ▪ Исклучете ја единицата и повторно вклучете ја. ▪ Уверете се дека LED светлата не се оневозможени во апликацијата. ▪ Проверете дали адаптерот е правилно инсталiran.

Проблем	Мерка
Безжичниот ЛАН-адаптер не е видлив на еcranот за преглед на единицата ("Почетен" еcran) откако безжичниот ЛАН-адаптер бил конфигуриран.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали е вклучено напојувањето. Проверете дали RUN LED светлото свети. Ако AP LED светлото свети, притиснете го копчето MODE 2 секунди да префрлите во режим RUN. Ако трепка LED светлото RUN обидете се повторно да го поврзете безжичниот ЛАН-адаптер со безжичната мрежа. Уверете се дека безжичниот ЛАН-адаптер е доволно близку до пренасочувачот (безжична ЛАН точка на пристап). Ако свети LED светлото RUN уверете се дека паметниот телефон или таблетот е поврзан на истата безжична ЛАН мрежа како безжичниот ЛАН-адаптер.
Кога се обидувате да воспоставите директно поврзување со адаптерот(AP режим), безжичниот ЛАН-адаптер не е видлив во листата на достапни Wi-Fi мрежи на телефонот/таблетот.	<ul style="list-style-type: none"> Ако AP LED светлото не свети, притиснете го копчето MODE 2 секунди да префрлите во режим AP. Ако трепка LED светлото AP не молиме почекајте додека LED светлото AP не светне (приближно 1 минута). Безжичниот ЛАН-адаптер се уште се вклучува. Ако AP LED светлото свети, префрлете во режим RUN со притискање на копчето MODE 2 секунди. Сега вратете назад на режим AP со повторно притискање на копчето MODE 2 секунди. Оваа постапка ќе го смени безжичниот канал на кој работи безжичниот ЛАН-адаптер. Повторете ако е потребно.

9 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

10 Речник

Продавач

Продажен дистрибутер за производот.

Овластен инсталатер

Технички стручна личност која е квалификувана да го инсталира производот.

Корисник

Лице кое е сопственик на производот и/или работи со производот.

Применлива легислатива

Сите меѓународни, европски, национални и локални директиви, закони, прописи и/или шифри кои се релевантни и применливи за одреден производ или домен.

Компанија за сервисирање

Квалификувана компанија која може да го изврши или координира потребниот сервис на производот.

Упатство за инсталирање

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да се инсталира, конфигурира и одржува истиот.

Упатство за работење

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да работите со истиот.

Додатоци



Етикети, упатства, листи со информации и опрема кои се испорачани со производот и кои треба да се инсталираат според упатствата во придржната документација.



Опционална опрема



Опрема направена или одобрена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придржната документација.

Се набавува на лице место

Опрема која НЕ е направена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придржната документација.







DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P728152-3 2023.03

Copyright 2023 Daikin